

Манифестацијата Ноември-Месец на науката 2018

Програма за 17. ноември (сабота) 2018 г. – VII, VIII, IX одд. – Математика, Хемија, Биологија, Географија

| Време | Активност | Просторија | Забелешка |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08:30-9:30 | Регистрација и подготовка на натпреварувачите | Приземје | Задолжително Место за регистрација на учесници |
| 09:30 | Свечено отворање | Физички амфитеатар | |
| 10:00-13:00 | Натпревар во експерименти и изработки | Ходници на I и II спрат Работните места за натпреварувачите ќе бидат обележани. | Натпреварувачите остануваат до 13 часот на своите места. За посетители влезот е слободен од 11-13 ч. |
| 13:00-14:00 | Пауза за ручек и кафе пауза | | |
| 14:00-14:30 | Предавање: „Хемиски игри“ Марина Стојановска СХТМ | Физички амфитеатар | Приземје |
| 14:30-15:00 | Предавање: „Набљудување и истражување птици – што е тоа“ Данка Узунова МЕД | | |
| 15:00-15:15 | Кафе пауза | | |
| 15:15-15:30 | Предавање: „Во светот на пештерите“ Александар Стојановски МГД | Физички амфитеатар | |
| 15:30-15:45 | Предавање: „Линеарно програмирање – од настава до секојдневие“ - Стефан Мирчевски СММ | | |
| 15:45-16:30 | Презентации за наставници: „Користење на Web 2.0 алатки во наставата по биологија“ Билјана Илиева (15:45-16:00) „Scientix - отворена врата кон европското образование“ Силвана Ристевска 16:00-16:15) „Соседите на Република Македонија“ Сашко Стефановски (16:15-16:30) | Физички амфитеатар | |
| | За ученици: Посети на лаборатории 15:45-17:00 | Распределба по групи во зависност од интересот – во 15:45, локација: математика и географија -I спрат, биологија - II спрат, хемија – пред влезот на зградата | При регистрација учесниците избираат група во која ќе се приклучат. |
| 16:30-17:15 | Пауза за наставници и ученици (подигање на сертификати за учество на ментори, наставници и ученици) | Приземје | Место за регистрација на учесници |
| 17:15 | Доделување дипломи на најуспешните | Физички амфитеатар | Приземје |

Организатори на манифестацијата

Македонско биолошко друштво - МБД

Сојуз на хемичари и технолози на Македонија - СХТМ

Сојуз на математичари на Македонија - СММ

Македонско географско друштво - МГД

Македонско астрономско друштво - МАД

Скопско астрономско друштво - САД

Македонско еколошко друштво - МЕД

Истражувачко друштво на студенти биолози - ИДСБ

Истражувачко здружение на студенти географи - ИЗСГ Природник

Природно-математички факултет – ПМФ, УКИМ, Скопје